

Еко-НРК билтен С.Македонија


Градење на капацитети за ЕКО-НРК преку одржливо управување со шумите во Република С.Македонија.
Ное2017 - Окт 2022

Проект за градење на капацитети за еко- системски базирано намалување на ризиците од катастрофи (Еко-НРК) преку одржливо управување со шумите во Република С. Македонија.

пожари, преку користење на повеќе функции на шумата. Со зголемените ризици од природни катастрофи низ целиот свет во поцелта на овој проект е да се развие еко-системски базиран модел за намалување на ризикот од катастрофи (Еко-НРК) против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски следните години очекувањата за Еко-НРК се зголемија.

Подобрување на пристапниот пат и поставување на оградата во Радовиш - Север

Подготвителните работи за обновување на шумите се изведуваат на северната страна на селото Коцалија во Радовиш, што е едно од избраните проектни места. Подготвителните работи вклучија подобрување на патеката за пристап. Бидејќи патеката до работната локација беше во многу лоша состојба, елиминирани беа нерамнините со цел возилата што носат градежни материјали непречено да минуваат. Дел од остнатите активности вклучуваат поставување на




ограда со цел заштита на засадениот материјал од добиток. Овие работни задачи се изведуваат од страна на локалните градежни изведувачи и со нив се управува секојдневно од далечина, со проверка на извештаите и фотографиите со локалниот координатор на проектот. Слично како на локалитетот Радовиш - Југ, локалните жители се активно вклучени, така што ќе се продлабочи нивното разбирање за активностите на проектот Еко-НРК и ќе се подигне нивната свест за зачувување на шумите и спречување на катастрофи.



Темлни безбедносни мерки

4ти состанок на ЗКК



Четвртиот ЗКК (Заеднички координативен комитет) се одржа од далечина на 26 Ноември 2020 година. На состанокот учествуваа вкупно 21 претставник од ЦУК (Центар за управување со кризи), ЈПНШ (Јавно препријатие Национални Шуми), МЗШВ (Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство), амбасада на Јапонија во Република С. Македонија, канцеларијата за Балкан на JICA во Србија и седиштето на JICA, како и проектни експерти од Јапонија. Состанокот се одржуваше под претседателство на г-дин Стојанче Ангелов, кој неодамна беше назначен за В.Д. Директор на ЦУК, а со тоа и директор на проектот Еко-НРК.


Активностите на проектот во 2020 година, како и работниот план за 2021 година беа одобрени од учесниците. Покрај тоа, како одговор на неизбежните одложувања предизвикани од одложувањето на испраќањето на експерти за проектот, учесниците се согласија дека ќе продолжат со консултации помеѓу

владата на Република С. Македонија и JICA за разгледување на распоредот на проектот. Г-дин Ангелов изрази благодарност до членовите вклучени во проектот Еко-НРК, исто така изрази очекување дека Јапонија ќе ја унапреди својата технологија во Република С. Македонија обврзувајќи се на целосна соработка со Проектот.

Обуки за GFIS и обновување на шумите

Во Декември 2020 година, беше спроведена обука за GFIS (ГИС информативен систем за управување со шумите) и обука за обновување на шумите.


Обуките беа реализирани далечински и на нив присуствуваа вработени во ЈПНШ. Преку обука за GFIS, персоналот на ЈПНШ научи како да ги користи ново додадените функции за мапирање на GFIS. Обуката за планирање на обновување на шумите се одржа со употреба на примери од ШСЕ Радовишко и Ораовчика река (единица за управување со шуми). Преку оваа обука, вработените во ЈПНШ беа запознаени за класификацијата на функциите на шумите и планот за обновување на шумите. Приближно 20 вработени во ЈПНШ учествуваа на секоја од обуките, а некои покренаа барања за продолжување на обуката со цел понатамошно подобрување на нивните способности и усовршување на нивните вештини.



Слив на Ораовчика река

Избрана статија

Социо – економско истражување во Лисиче



Хидро систем “Лисиче”

Од Август до Ноември 2020 година беше спроведено Социо-економско истражување насочено кон јавните институции во Република С. Македонија вклучени во управувањето и експлоатирањето на браната Лисиче и пропратните шуми. Истражувањето собра информации за тековните напори за зачувување на сливовите и степенот на интерес за зачувување на природата користејќи ПУЖС (Плаќање за услуги во животната средина) меѓу релевантни владини и општински организации кои користат вода од браната.

○ Кој беше целта на истражувањето?

Целта на истражувањето беа 14 организации, вклучувајќи го управувањето со браната, општински канцеларии, локални канцеларии на ЈПНШ, локални канцеларии на ЦУК, локалните организации за водостопанство и земјоделство, како и организации на граѓани.

○ Кои информации беа прибавени?


Информации за зачувување на областа, како што се „напори да се обезбедат водни ресурси на стабилен начин“, „активности за зачувување на ресурси како што се шумите и реките околу браната“, „инфраструктурни објекти кои се сметаат за неопходни во активностите за обновување“ и „собрани се природни непогоди што можат да се појават во близина“. Додека целната област е изложена на ризик од разни природни катастрофи, има малку напори за заштита на животната средина и за ублажување на ризикот од природни катастрофи, и нема доволно познавање за Есо-НРК, затоа беше утврдено дека е потребна поддршка за подобрување на техниките, како и продлабочување знаењето.

○ Што е ПУЖС?

ПУЖС е кратенка за плаќање за услуги во животната средина. ПУЖС е концепт кој се обидува соодветно да ја искористи вредноста на животната средина со воспоставување системи и механизми со кои корисниците плаќаат за вредноста на животната средина, како што се воздухот, водните ресурси и зачувувањето на шумите. Постои ограничена имплементација на ПУЖС во балканските земји и во Република С. Македонија. Затоа, потребно е да се започне со правилно дефинирање на услугите на екосистемот и неговите корисници и разбирање од засегнатите страни.

○ Како ги користиме собраните информации?

Информациите собрани во оваа анкета ќе се користат како референца во разгледувањето како да се прошири Есо-НРК на национално ниво во иднина.



Брифинг сесија

Главни активности во изминатите 6 месеци

Општи активности

- ◆ Утврдени и спроведени активности во Јапонија поради одложување на испраќање експерти
- ◆ Предложени и започнати нови активности кои додаваат вредност во овој период на далечинско работење

Резултат 1: МКФФИС подобрен и проширен

- ◆ Инсталираните МКФФИС и GFIS на серверите во ЦУК и ЈПНШ
- ◆ Саниран дефект на напојувањето на AWS (автоматска меролошка станица)

Резултат 2: Зајакнување на планот за управување со шумите

- ◆ Избрани две ШСЕ во близина на хидро-системот Лисиче
- ◆ Спроведена обука за планирање и обновување на шумите

Резултат 3: Градење на капацитети во зачувување на почвата + технологија за пошумување

- ◆ Радовиш - Југ: Спроведени субвенционирани активности за обновување и следење на шумите
- ◆ Радовиш - Север: Спроведена подготвителни активности за санација и пошумување

Резултат 4: Јавна свест за Еко-НРК

- ◆ Избрани изведувачи за производство на промотивно видео Еко-НРК
- ◆ Спроведени активности за односи со јавноста преку социјални мрежи



Macedonia Eco-DRR Facebook

<https://www.facebook.com/MacedoniaEco-DRR/>

Активности во наредните 6 месеци

- Радовиш - Север: продолжување на работата за обновување и пошумување
- Лисиче: детално истражување и дизајн во врска со активностите за обновување на шумите и пошумување
- Следење на ефектите од обновувањето и опремата во расадникот
- Започнување со изготвување на видео за промоција на Еко - НРК

※ Овој распоред може да се промени

Контакт



Центар за управување
со кризи (ЦУК)
www.cuk.gov.mk

Проектна канцеларија

Ул. “Димче Мирчев” бр. 9, Скопје,
Р. Македонија

Тел: +389-2-3249-115/145/146

E-mail: EcoDRR.MK@gmail.com

https://www.jica.go.jp/project/north_macedonia/001/index.html



Јавно претпријатие
национални шуми
www.mkdsuimi.com.mk



Japan International
Cooperation Agency